



УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
“ST. KLIMENT OHRIDSKI” UNIVERSITY – BITOLA  
REPUBLIC OF MACEDONIA

Булевар 1<sup>ви</sup> Мај 66 - 7000 Битола  
Bulevar 1<sup>vi</sup> Maj bb - 7000 Bitola  
+389 (0)47 223-788 +389 (0)47 223-192  
Факс/Фак: +389 (0)47 223-594  
www.uklo.edu.mk  
rektorat@uklo.edu.mk



## КОНКУРС УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторство

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО, на 24 април 2018 година, по трет пат организира натпревар во ораторство, за студентите од сите единици на Универзитетот на тема:  
**Quo vadis, студенту? Правата на студентите во 21 – от век**

УКЛО ТРИВИУМ е одлична можност студентите да ги подобруваат вештините за јавно говорење, аргументирано и структурирано изразување. Конкурсот е отворен до 30 март 2018 година.

### КРИТЕРЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО НА НАТПРЕВАРОТ:

- Секој учесник треба да го ограничи својот говор на максимум 5 минути. Долна граница нема;
- Говорите коишто ќе се интерпретираат треба да бидат оригинални и претходно необјавувани;
- Задолжителни компоненти на говорот: **Вовед** (10-20 проценти од целиот говор); **Разработка на говорот** (најдолгиот и најважниот дел на говорот) и **Заклучок** (5-10 проценти од целиот говор); Текстот на треба да содржи повеќе од 10% цитати.

### УЧЕСНИЦИ НА КОНКУРСОТ:

- На конкурсот може да учествуваат студенти запишани на прв, втор или трет циклус на студии при УКЛО - Битола.
- Најдобрите оратори ќе бидат наградени.

### ПРАВИЛА ЗА ГОВОРИТЕ:

- Говорите треба да бидат напишани на македонски јазик;
- За време на говорот се користат белешки кои му помагаат на говорникот, но цитатите кои се користат не смеат да се читаат;
- Сите говори ќе имаат 20 секунди грејс период почнувајќи од моментот кога е даден стоп сигналот. На крајот од 20-те секунди говорникот ќе биде запрен од страна на Комисијата за оценка и сето она што е кажано потоа нема да се земе во предвид;
- Учесниците на Конкурсот му ги отстапуваат авторските права на организаторот за објавување на говорите во електронска и печатена форма;
- Говорите треба да се испратат по електронски пат со назнака дека се праќаат за ораторскиот натпревар на следната електронска адреса [oratorstvo2018@uklo.edu.mk](mailto:oratorstvo2018@uklo.edu.mk);
- Краен рок за пријавување е 30 март 2018 година.